



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 — 16

Скопје, среда 29 август 1945 год.

Год. I

Службен весник на федерална Македонија излегуе
овремено. Ракописите се пракјат на адреса: Службен
весник на федерална Македонија — Скопје.
Ракописите не се враќајат

Цена 2 динари од табак. Претплата за 6 месеци 110
динари. Огласите се приемот по тарифата, објавена
во Службен весник бр. 10. Чековна сметка бр. 83-109.

103

По предложението на Народна Влада на
Демократска федерална Македонија и на ос-
нование на полномошното на Народното со-
брание на Македонија, дадено на II изванред-
но заседание на 16 април 1945 година и до-
кладот на финансискиот одбор при Народно
собрание на Македонија. Президиумот на
Народно собрание на Македонија на своето
заседание на 20 јули 1945 година, одобри бу-
џетот за месеците јули-декември 1945 година,
со следниот

ФИНАНСОВ ЗАКОН

кон буџето-проектот на расходите и прихо-
дите на Федерална Македонија за месеци
јули-декември 1945 год.

Чл. 1

Буџето проектот на федералните расходи и при-
ходи на федерална Македонија за период јули-декем-
ври 1945 година, е составен и изнесуе како следва:

РАСХОДИ	Динара Д. Ф. Ј.	360.203.512.—
Сопствени приходи	Динара Д. Ф. Ј.	210.203.512.—
Додатци по државниот буџет од заедничките приходи	Динара Д. Ф. Ј.	150.000.000.—
СЕ ПРИХОДИ	Динара Д. Ф. Ј.	360.203.512.—

Чл. 2

Одобрениите проекто-расходи ги извршуе Прет-
седателот или по негово полномошно секретарот на
Народното собрание на НАРСМАК, претседателот на
Народна влада на Македонија или од него ополно-
моштено лице за Народната влада на Македонија и
Министрите за своите ресори. Помощни наредбодат-
тели се: помощниците на министрите, началници на
оделенијата во министерства, претседателите на
околушните и околистите народни одбори и стареши-
ните на учреденијата, установите и претпријатијата.
Они се ополномоштени да за федералната каса
прават задолжениа (наредбодателите). Како отчетни-
ци се сметат сите шефови на сметководството, какр
и сите онија лица на кои им ка поверени манипула-
ции со пари, цености и материјали.

Чл. 3

За извршување на расходите, по следниот ред
ке се примена прописите на Уредбата на државното
сметководство до 1941 год.

Отстопување од овие прописи, поради исклучи-

телното време и месните условија може да одобри
само Министерот на финансите на федерална Ма-
кедонија.

Чл. 4

Сметководствата при сите министерства, само-
стојателните каси при привредните министерства, само-
стојателните државни установи и претпријатија, са
должни буџетот да го извршуваат онака, како е одо-
брен, до колку привредните претпријатија немаат спе-
цијално право, со други одредби да буџетираат по
друг начин.

Наредбите за исплата на наредбодателите на
оние министерства, при кои има сметководства за
сопствени каси, према подписват ги шефовите на
сметководствата и одговорни са за исправноста на
документите. Наредбите за исплата нанаредбодатели-
те на оние министерства при кои има помошни смет-
ководства или сметководства без сопствени каси, пре-
ма подписват и шефовите на сметководство на
тие установи, или нивните заменици.

Чл. 5

Самостојателните државни установи кои немаат
свои сметководства, сметководната служба е вршат
преку режисери и водат сите предвидени книги за
сметководство. При министерствата со привреден ка-
рактер, поред шефот на сметководството, за извршу-
вање на поедини задачи, можат да се назначават и
режисери, кој број ќе зависи од самата работа, кое
министерството го врши.

Чл. 6

Ангажиране по буџетот за расходите за период
јули-декември 1945 г., може да се врши до 31 декем-
ври 1945 г., а наредби — налози за исплата, може да
се даваат до крајот на месец февруари 1946 год. Ис-
плати и книжиња можат да се вршат до крајот на
месец март 1946 год.

Ангажиранија можат да се вршат само во гра-
ниците на отворените кредити.

Чл. 7

Тражењата на поедините министерства за вр-
шење на разходи за сметка на резервниот кредит, ќе
ги ценит и према нуждите ќе ги одобрава Министе-
рот на финансите на федерална Македонија. За
сметка на овој кредит, ќе се вршат сите разходи кои
се непредвидени, недоволно предвидени, како и раз-
ходите за ванредни нужди. До колку се исцрпени
буџетски кредити за неодожими брзи разходи, на-
станали од војните собитија или нужди на привреда-
та за обновувањето на земјата, а чиво извршување не
можи да се одложи до наредниот буџет, Министерот
на финансите можи да одобри такви кредити за
сметка на оборотниот капитал на федералната каса.

Чл. 8

Исплатите од кредитите предвидени по буџетот
за расходите и приходите за буџетскиот период ју-

ли-декември 1945 год., ќе се книжат по радели, партии и позиции. По исклучение разходите по буџетскиот период јануари март 1945 год. ќе се покажат во завршен отчет само по раздели на лични и материјални, а остворените приходи по партии, бидејќи така са книжени.

Сите документи за период јануар-март 1945 год., по кое е извршена исплата се смета за ликвидни, и ако по форма и содржината не одговараат на прописите на државното сметководство, со исклучение на документите дека има или се појавуе злоупотребување. До колку е кредитот прекорачен по овиз исплати, да се разходуват за сметка на федералната каса.

Чл. 9

По исклучение на односните одредби, сите покупки, работи, закупи и останали услуги кои повлечуваат разходи за федералната каса, можат да се и заклучуваат и со директно погодба. Заклучувањето на директна погодба до 3.000 дин., може да се повери на еден чиновник, а преку тој износ погодбата се заклучуе комисијски. Комисијата ќе биде составена од 3 чиновника. За погодба преку 300.000 дин., нужно е согласието на Министерот на финансии на федерална Македонија. По исклучение, со еден чиновник може да се заклучи погодба кога се покупки на стоки по максимирани цени.

Чл. 10

По исклучение од одредбите § 130 ст. 2, §§ 148 и 165 од Уредбата за државно сметководство од 1941 год., во исклучителни случаи можат членовите на комисијата да бидат чиновнички приправници званичници и дневничари, а чива служба има карактер на постојана.

Чл. 11

До дека не се донесат максимирани бруто цени, во кој се укаколисани, државните респективно федералните давачки, може на досегашните максимирани цени нето инзос, да се додава државните-федерални давачки.

Чл. 12

За исплатите кои повлечуваат издавање од федералната каса повеќе од 10.000 дин., сауговорачот е должен да поднесе; уверение да е исплатил сите даноци за последното тромесечие, или да даде пристап нок да од инзосот који има да прими и се наплати должната сума. Овоа важи и са случаевите при исплатувањето на аванси. Закупување, односно набавување од државните претпријатија и установи, неподвлечуваат, тражење на уверение за платен данок.

Чл. 13

Ополномоштава се Претседателот и секретарот на НАРСМАК, да од кредитот по буџетот на НАРСМАК за исплаќање на дополнителните разности за членовите на НАРСМАК одредуваат со своје решение износите, кои ќе се исплаќаат на поедините членови на НАРСМАК. На овај дополнителни разности не се прават никакви одбијана, бидејќи се од почесен карактер.

Чл. 14

По смртта на активниот или пензиониран службеник, дневничар или работник, ќе се исплати за закупување двомесечни бруто активни, односно пензионерски принадлежности на лицето које е извршило

законувањето. Исплатата ќе се изврши на основание потврдата издадена од надлежната власт да тоа лице ги понело разностите за закупувањето. Таа накнада ќе се исплати и разходува за сметка на кредитот каде примал припадностоста умрелиот службеник, пензионер или работник. Оваја одредба важи за службениците који са умрели после ослободувањето.

Чл. 15

Исплатни каси за савезниот и федерален буџет са федералната каса при Министерството на финансии на федерална Македонија, Македонска стопанска банка, филијалот на Поштенската штедионица и сите финансиски оддели при околските нар. одбрани.

Чл. 16

На привремена расписка од отворените кредити, а за материјални издатоци, режисерите по налог на наредбодателот можат да земат износ до 50.000 дин. а по налог на помоќниот наредбодател износ од 25.000 дин. За привремени исплати преку наведените износи нужно е предходно согласие на Министерот на финансии на федерална Македонија.

Чл. 17

Ополномоштава се Министерот на финансии на федерална Македонија да одобрава заклучение на краткотрајни заеми на поедините министерства на федерална Македонија при Македонска стопанска банка. Целокупната сума на одобрените зајмови за сите министерства не може да мине 5.000.000 дин.

За исплатувањето на зајмовите гарантира федерална Македонија, за која дава гаранција Министерството на финансии на федерална Македонија.

Нужната сума за отплатување на одобрените зајмови ќе се унесува во буџетите на односните министерства.

Чл. 18

Министерот на финансии на федерална Македонија, може да одобри исплата за неисплатени задолженија од ослободувањето до крајот на месец март 1945 год., од оборотниот капитал на федерална Македонија.

Чл. 19

Накнади од секаков вид (за заброење, прековремена работа, специјална стручна работа, од страна на лица ван од државната служба и сл.), ќе се плаќа од резервните буџетски кредити, а на основание на донесените решенија за накнади од Министерот на финансии на федерална Македонија, а по образложено тражење на надлежниот Министер.

Чл. 20

Припадностите на новоназначените службеници, ќе им се плаќаат: ако е службеникот стапил на должност во првата половина на месецот, за цел месец, а ако е стапил во другата половина од првиот нареден месец.

Чл. 21

По блиско напатствие за извршување на кредитот на буџетот за разходите и приходите и за правилното применување на одредбите од овој Закон, ќе даде Министерот на финансии на федерална Македонија.

Секретар:
Др. Б. Спиров, с. р.

Претседател,
М. А. Ченто, с. р.

ПРЕГЛЕД НА БУДЖЕТОТ

104

за расходите и приходите на Федерална Македонија во Федеративна Демократска Југославија за месец јули-декември 1945 година.

Раздел	РАСХОДИ	Лични расходи	Матер. расходи	Се
I	Федерал. управа	6 651.000	2.223 000	8.874 000
II	Мин на вн. раб.	22.610.000	895.000	23.505 000
III	„ „ н. просвет	39.266 820	5.034 400	44.301.220
IV	„ „ финанс.	13.458 000	1.544.000	15 002.000
V	„ „ правосуд.	8 185 450	1.881.000	10 066 450
VI	„ „ градежите	14 245 900	33.465 000	47 709 600
VII	„ „ нар. здр.	11 689.800	9.851.000	21 540 800
VIII	„ „ соц. пол.	3 593.750	11.956.000	15.549.750
IX	„ „ трг. и снаб.	7.269 3 0	4.220.32	11.489.657
X	„ „ инд. и руд.	4.190.050	74 470.545	78.660 595
XI	„ „ зем. и шум.	15.173.290	27 331.150	42.504.440
XII	Додатки на НО.		20.000 000	20.000.000
XIII	Будж. рез. кред.		21.000.000	21.000 000
	Се Д.Ф.Ј. Дел.	146.838.090.	218.870.422.	360.208.512.

Парт.	ПРИХОДИ	Партија	Позиција
	Непосредни даноци		
	Глава I — редовни		
1	Данок на земјата	10 500 000	
2	Данок на зградите	1.150 000	
3	Данок на занатие	2.200.000	
4	Данок на наеми	100.000	
5	Данок на сам. работа	10.000.000	
6	Данок на претпријатијата	50.000	
7	Данок на неженени	10.000	
8	Лихви и интереси	200.000	24.210.000
	Глава II — Ванредни		
9	Еднократни данок	10.000.000	10.000.000
	Глава III — Посредни даноци		
10	Данок на посл. промет од паушал	3.500.000	3.500.000
	Глава IV-IX		
11	Приходи од др. претприј.		
	Приходи од разни претпријатија	171800640	171800640
	Глава X		
70	Разни приходи		
	Разни ситни приходи	692.872	692.872
	Се приходи		210203512
	Глава XI		
	Додатци од Сав. влада		
71	Додатци на Сав. влада за по рив. на разликата меѓу расходите и приходите	150000000	150000000
	Се Д.Ф.Ј. Дел.		360.208.512

105

На основание чл. 5 од Уредбата за цените на житото за економска 1945-46 година издадена од Савезното Министерство на трговијата и снабдевањето. Привреден совет, Министерството на трговијата и снабдевањето на Федерална Македонија донесува следната

НАРЕДБА

за цените на житото во Македонија за економската 1945/46 година

Чл. 1

Житото реколта 1945 година и това од поранешните години ќе се откупува од производителите по следните цени:

- а) пченица — — — — 5.40 динара за 1 кгр.
- б) рж — — — — 5.10 динара за 1 кгр.
- в) ечмен — — — — 4.75 динара за 1 кгр.
- г) овес — — — — 4.75 динара за 1 кгр.

Горните цени се разбираат франко склад во откупниот пункт со најмногу до 2% уродица, какол, граор, земиа и др.

Чл. 2

Определените цени важат за добро, здраво и суво жито, квалитет уобичаен во трговијата.

Чл. 3

На жито кое има повеќе од 2% уродица, цената се намалуе со 3-50 динара на 100 кгр. за секој цел или започнат процент.

Чл. 4

Житото откупено во Македонија и внесено од другите федерални единици ќе се продава од овластените претпријатија по следните цени на едро:

- а) пченица — — — — 6.— динара за 1 кгр.
- б) рж — — — — 5.70 динара за 1 кгр.
- в) ечмен — — — — 5.35 динара за 1 кгр.
- г) овес — — — — 5.35 динара за 1 кгр.

франко вазгон растоварна станица за жито внесено од другите федерални единици или франко склад на откупниот пункт за жито со најмногу 2% уродица.

Чл. 5

На жито со повеќе од 2% уродица, продажната цена се намалуе со 3.50 динара на 100 кгр. за секој цел или започнат процент.

Чл. 6

На малопродавците се одбавра бруто печалба 10%

Чл. 7

За изравнение на цените за жито внесено од другите федерални единици и закупено од производителите во Македонија, при Министерството на трговијата и снабдевањето, ќе се образува Изравнителен фонд за жито.

Чл. 8

Министерството на трговијата и снабдевањето ќе издаде Правилник, за образувањето и манипулацијата на Изравнителен фонд за жито.

Чл. 9

Цените на жито за семе ќе бидат со 30% по високи од определените откупни цени.

Чл. 10

Оваја Наредба, влегува во сила од денот на објавувањето и во Службен весник на Федерална Македонија.

Министер на трговијата и снабдевањето
Т. Ношпал с. р.

106

На основание чл. 5 став 2 од Уредбата за откуп и промет на хлебни жита за економската 1945/46 година, издадена од Савезното министерство на трговијата и снабдевањето бр. 6840 од 6 август 1945 година, донесувам следното

НАПАСТВИЕ

Чл. 1

Откупувањето и продавањето на житото (пченица, рж, ечмен, овес и царевича), како и сите нивни смесови и произведенија: брашно грнс, трици и др. ќе го врши исклучиво Државното купо продајно претпријатие ДОКУП.

Чл. 2

Државното претпријатие за купо продаја „Докуп“ ќе ополномошти за секој околски центар свои преставители, за откупување и продавање на житото, нивните смесови и произведенија.

Чл. 3

Како преставители на Докуп можат да бидат: градските народни претпријатија Гранап, кооперации и трговци житарски, со кои Докуп ќе склучува посебни договори.

Чл. 4

Купувањето и продавањето на житото од Државното претпријатие за купо продаја „Докуп“ и нејните преставители ќе се врши во готови пари, веднага при купувањето и продавањето.

Чл. 5

Државното претпријатие за купо-продаја „Докуп“ и нејните преставители се должни да ги водат овие книги: кочанови книги, книга за откупени и продадени количества во дупликат, магазинена книга и книга на налози издадени од Министерството на трговија и снабдевањето.

Чл. 6

Државното претпријатие за купо продаја „Докуп“, се задолжува да секој дрви и петнаести на месецот, да дава сведенија на Министерството на трговија и снабдевањето за откупени и продадени количества како и да назначи салдото кое се најдува во магазините.

Чл. 7

Државното претпријатие за купо продаја „Докуп“ и нејните преставители се задолжуват да дадат на секој производител белешка за откупеното жито, во која ќе биде назначено: име и презиме на производителот, откупено количество во кгр., уродица и по која цена е платено. Исто така ќе издават и при продавање на жито, белешка во која ќе назначат: име и презиме, количество, уродица и цената.

Чл. 8

Разликата меѓу купеното и продаденото жито не можат да бидат од 2% во кгр. и уродицата.

Чл. 9

При евентуален спор меѓу претставителите на Државното претпријатие за купо продаја „Докуп“ и производителите или купувачите, истио ќе се решава од месниот Народен Одбор, каде е изникнал спорот. Во случај на нужда, Народните одбори ќе се помогнат од вешти лица.

Чл. 10

Народните одбори се должни да издават разрешителни за продажба на жито на производителите кое треба да го предадат на преставителите на ДОКУП, во два екземплара, од кои едниот остава при купувачот, а другиот, потпишан од последниот се предава во Народно одбор.

Чл. 11

Народните одбори преку оделите за трговија и снабдевање ќе ја вршат контролата, за правилното купување и продавање на житото, согласно наредбите и напаствијата во врска со тоа откупување.

Министер на трговијата и снабдевањето
Т. Ношпал с. р.

ПРАВИЛНИК

за образување и манипулација со Изравнителен фонд за жито

Чл. 1

На основание чл. 7 Наредбата за цените на житото за економска 1945/46 година, издадена од Министерството за трговија и снабдувањето се образува при оваа Министерство Изравнителен фонд жито.

Чл. 2

Вносните во тој фонд ќе стануваат од разликата на продајната цена на житото внесено од Војводина и калкулационата цена на внесеното и откупеното жито.

Чл. 3

Вносните ќе се прават од Државното претпријатие за купо продажба „Докуп на секој 1 и 15 на месецот во касата на Изравнителен фонд за жито.

Чл. 4

Од фондот ќе се исплокува евентуално направените поголеми трошкови, околу транспортирањето на житото, со цел да се запазат цените предвидени во чл. 4 од Наредбата за цените на житото.

Чл. 5

Готовина од Изравнителен фонд за жито, ќе се чува во Македонска Стопанска банка, при која ќе има своја сметка.

Чл. 6

Платежните налози ќе се потпишуваат од Министерот на трговијата и снабдувањето или од него овластено лице и Шефот на Изравнителен фонд за жито или замесникот негов.

Чл. 7

Изравнителен фонд за жито ќе задолжува да води следните книги: книга благајна, а ако стане нужда и други трговски книги.

Чл. 8

За секоје тромесечие ќе се саставува нагледен биланс за приходите и расходите, сметка кои се предава на Министерството на трговијата и снабдувањето за преглед и одобрување, а на крајот на економската година, биланс за приходите и расходите.

Чл. 9

Со средствата на фондот ќе располага Министерот на трговијата и снабдувањето во согласие со Министерот на финансите.

Чл. 10

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во Службен весник на федерална Македонија.

Министер на трговијата и снабдувањето
Т. Ношпал с. р.

ОД РЕДАКЦИЈАТА

Се молат сите претплатници на Службен весник на Федерална Македонија, да се во иднина придржаваат на следните напатствија:

а) сите министерства, Президиумот на НАРСМАК, окружните, околиските, градските, општинските и месните народни одбори, разни јавни установи, претпријатија и сл. да сите ракописи ги испраќаат на време и во два примерка пишани на писашта машина;

б) сите огласи, објавленија, покани (за разни собранија на банки, задруги, итн.) да се испраќаат директно на редакцијата, а таксата да се уплатува во чек, смет 8.1.109 во Поштанска штедионица или во пошта. Такса за огласи и др. се обрачува по тарифата објавена во Службен весник на федерална Македонија бр. 10.

Огласите за да имаат законска основа морат да се објават во Службен весник на Федерална Македонија или во Службен лист на Д. Ф. Југославија. Сите народни одбори треба да објават на народот, предното, за да во иднина така и поступат;

г) Се молат сите народни одбори, претпријатија, кооперации и сл., да во колку не се претплатени на

Службен весник да това го направат и достават точна адреса, за да би го добиле листот директно а не посредно преку окол. нар. одбори, Тија нар. одбори кои се претплатени на веснико преку околиски народни одбори исто да достават адреса и нагласи преку кои околиски народни одбори се претплатени;

д) За секое неисправно примање на весникот, веднага да се обавести редакцијата и месната пошта;

г) редакцијата не располага со Службен весник бр. 1, 2, 3, 4, 5, и не може да ги испрати на новите претплатници.

Од Редакцијата на Службен весник
на Федерална Македонија

Огласен дел

ОБЈАВА

Се канат сите новчани заводи (банки, штедионици, задруги и слч установи) да во рок од 15 дена спремат и поднесат на Управата на народните имоти на Македонија во Скопје следните податци:

1. Список на сите акции кој се кај нив депоновани и това:

а) список на акции кои гласат (ако се на име) на лица од германска народност, на бивше југословенски државјани, односно (ако гласат на доносител) кој се власништво на овие лица, односно кои ги депоновале тие лица;

б) список на акциите кои гласат (ако се на име) на лице од германска народност, кои се германски државлани, односно (ако гласат на доносител) кои се власништво на овие лица, односно кои ги депоновале тие лица;

в) список на акциите кои гласат (ако се на име) на страни државлани, односно (ако гласат на доносител) кои се власништво на страни државлани, односно кои ги депоновале страните државлани со назначение чие државланство имат дотичните страни државлани;

г) список на акциите кои гласат (ако се на име) на лица осудени со конфискација на имотот односно (ако гласат на доносителот) кои се власништво на овие лица односно кои ги депоновале тие лица;

д) список на акциите кои гласат (ако се на име) на отсутни лица или на лица чије бораиште е непознато, односно (ако гласат на доносителот) кој се власништво на такви лица, односно кои ги депоновале такви лица што назначување во колку е познато од кога се дотичните лица отсутни, или им е непонзнато бораиштето;

г) список на акциите кои се под натисок на окупаторските власти отугени во токот на окупацијата со назначение на поранешниот и сегашниот власник.

Овој список треба да биде составен по азбучен ред на акционерите и да содржи напомена од новчаниот завод, ако му е познато да депоментот на акциите не е и сопственик, туку ги депоновал акциите во местото на правиот сопственик во овакви случаи да се наведе името на правиот сопственик.

2. Список на сите потраживања потекувајќа сметка, улог, депозит и т. н., кој треба да се состави на исти начин како што се тоа бара за списокот на сопствениците на акциите под точка 1., и овие списоци треба да се состават по означените групи (врсти) по азбучен ред на сопствениците, да се секоја група посебно собере.

Да се изврши рекапитулација на сите списоци: засебно за списоците под 1. засебно за списоците 2.

Неподнесување, или непотполно поднесување на горните податци повлече законска одговорност.

Бр. 2596 Управа на народните имоти на Македонија
Бр. 8

• О Б Ј А В А

Се канат сите акционерни друштва да во рок од 15 дена, спремат и поднесат на Управата на народните имоти на Македонија, во Скопје, следните податци:

1. Висина на акционарскиот капитал на претпријатието (колку акции се и нивната номинална вредност);

2. Список на акционерите: а) германци-германски државјани; б) германци-југословенски државјани, в) лица германци по народност, со назначение на државјанството и со назначение на бројот на акциите кои ги имат;

3. Место (каде се денеска акциите). Во случај да друштвото знае дека депонентот на акциите не е и сопственик, ами ги има депоновани во име на правниот сопственик да се наведе името на правниот сопственик.

Неподнесувањето, и неподполно и неточно поднесување на горе назначените сведенија, повлечува законска одговорност.

Бр. 2596

Управа на народните имоти на Македонија
Бр. 9

О Г Л А С

При Околинскиот Народен Суд во Скопје, по барањето на Мате Иванов Костов од гр. Скопје, ул. 19 № 163, се покренат судски поступок за поништување на потврдата издадена од Главната комисија за истегнување и размената на окупационите банкноти во Скопје, № 10316, серија В, во износ од 56.000 лева.

Се поканува лицето кој е има горната потврда да во рок од еден месец, од објавување на овој оглас во Службен весник на Федерална Македонија, е внесено во овој суд, или да стави приговор за нејното поништување, оти след овој рок потврдата ќе се прогласи за поништена.

Од Скопскиот Околински Народен Суд бр. 1312/45.

Бр. 10

О Г Л А С

По барањето на Државната Хипотекарна банка — филијал Скопје, се покренат поступок при овој Суд за поништување на изгубена вложна книшка бр. 2775

на 84.522 динара, а на име Милунка Лукович од Скопје.

Се покануваат секој кои е имаат горната книшка да во рок од еден месец од објавување на овој оглас во Службен весник на Федерална Македонија, е предаде на овој Суд, или да стави приговор за нејното уништување.

След овој рок истата ќе биде огласена за поништена.

Од Скопски Околински Народен Суд бр. 609/45.
Бр. 11

О Г Л А С

По барањето на Прва Хрватска Штедионица — филијал Скопје, се покренат поступок при овој Суд за поништување на вложна книшка издадена од истата под бр. 3900 на 191.333,19 лева, а на име Милунка Лукович од Скопје.

Се покануваат секој кој е имат гораната книшка, да во рок од еден месец од објавување на овој оглас во Службен весник на Федерална Македонија, е предаде на овој Суд, или да стави приговор за нејното уништување.

След овој рок истата ќе биде прогласена за поништена.

Од Скопскиот Околински Народен Суд бр. 609/45.
Бр. 12

С О Д Р Ж А Ј

	Страна
103 Финансов закон за месец јули-декември 1945 год.	1—2 — (101—102)
104 Преглед на буџетот за месец јули-август 1945 год.	3 — (103)
105 Наредба за цените на жито во Македонија	4 — (104)
106 Напаствија за откуп и прод. на житото	4 — (104)
107 Правилник за Изравнителен фонд за откуп на житото	5 — (105)
8 Објава на Управа на нар. имоти	5 — (105)
9 Објава на Управа на нар. имоти	6 — (106)
10 Објава Околински суд Скопје	6 — (106)
11 Оглас на Околински суд Скопје Од редакцијата	6 — (106)